

**АНЕКС НА ПРОПОЗИЦИИ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ  
ПРВА ДРЖАВНА ЛИГА- МАЖИ и ПРВА ДРЖАВНА ЛИГА- ЖЕНИ  
НАТПРЕВАРУВАЧКА СЕЗОНА 2018/2019**

**Член 1.**

Прва Државна Лига – Жени и Прва Државна Лига – Мажи ја сочинуваат (редоследот е направен според жребуваните натпреварувачки броеви на тимовите):

**ПРВА ДРЖАВНА ЛИГА – ЖЕНИ**

1	ОК “ВИКТОРИ ВОЛЕЈ“	Струмица	(ВКВ)
2	ОК “ПЕЛИСТЕР ВОЛЕЈ“	Битола	(ПЛВ)
3	ОК “БАМИ КОР“	Тетово	(БМК)
4	ОК “РАБОТНИЧКИ-СКОПЈЕ“	Скопје	(РБС)
5	ОК “ЈАНТА ВОЛЕЈ КВ“	Скопје	(ЈВЛ)
6	ОК “НАКОВСКИ ВОЛЕЈ“	Струмица	(НКВ)
7	ОК “УГД СТУДЕНТ“ – ЖЕНИ	Штип	(УГЖ)
8	ОК “РАБОТНИЧКИ-ЖЕНИ“	Скопје	(РБЖ)
9	ОК “УНИВЕРЗИТЕТ во ТЕТОВО“ – ЖЕНИ	Тетово	(УТЖ)
10	ОК “МАКЕДОНИЈА МАКС“	Струмица	(МКМ)
11	ОК “УСКАНА“	Кичево	(УСК)

**ПРВАТА ДРЖАВНА ЛИГА – МАЖИ**

1	ОК “ЦИО СТРУМИЦА“	Струмица	(СТР)
2	ГОК “БОРЕЦ“	Велес	(БОР)
3	ОК “ЛИРИЈА“	с.Лирија	(ЛИР)
4	ОК “УГД СТУДЕНТ“ - МАЖИ	Штип	(УГМ)
5	ОК “УНИВЕРЗИТЕТ во ТЕТОВО“ – МАЖИ	Тетово	(УТМ)
6	ОК “ВАРДАР“	Скопје	(ВДР)
7	ОК “ЈАНТА ВОЛЕЈ“	Скопје	(ЈВЛ)
8	ОК “ВЕСНА ПРОБИШТИП“	Пробиштип	(ВПР)
9	ОК “ДИБРА ВОЛЕЈ“	Дебар	(ДБР)
10	ОК “ШУТОВА“	Кичево	(ШТВ)

**Член 2.**

Една екипа на натпревар брои максимум **14 одбојкари/ки (редовни + либера)**. Екипата во својот состав задолжително треба да има максимум 2 либера (активно + друго), во случај кога составот на тимот го сочинуваат 13 или 14 одбојкари/ки.

**Член 3.**

Секоја екипа има право да побара најмногу 2 (два) тајм-аути по сет, во траење од 30 секунди. Оваа натпреварувачка сезона правилото за 2ТТА во првите четири сета нема да се применува.

Истата промена важи и за натпреварите во млади категории.

**Член 4.**

Таксата за Приговорот, која се доставува до Комесарот на ОФМ, изнесува **1.500,00** дена.  
Таксата за Жалбата до ИО на ОФМ, како второстепен орган, изнесува **3.000,00** денари.

**Член 5.**

Клубовите се должни да уплатат, во Фондот за заеднички трошоци за реализација на натпреварувањето во натпреварувачката 2018/2019 година:

1. Котизација во еднократен износ од **30.000,00** денари за Прва Државна лига – Жени;
2. Котизација во еднократен износ од **30.000,00** денари за Првата Државна лига – Мажи;

3. Котизација во еднократен износ од **7.000,00** денари за екипите кои се натпреваруваат само во младите категории, посебно мажи, посебно жени;
4. Клубовите од Првата Државна лига - Мажи и Првата Државна лига - Жени, кои немаат селекции во младите категории плаќаат по **10.000,00** денари за развој и унапредување на одбојката;
5. Лиценцата за настап на одбојкарите/одбојкарките за натпреварувачка сезона изнесува **150,00 денари** за сениорска конкуренција, и **100,00 денари** за настап во младите категории, и истата се наплаќа во полусезона по добиена фактура;
6. Покривањето на судиските такси за Финалните натпревари во Купот на ОФМ ќе се дефинира со посебна одлука на ИО на ОФМ;
7. Разликата до реалните трошоци за организација и спроведување на натпреварувањето ќе се уплатува во вид на аконтација, ако биде потребно, за што одлука донесува ИО на ОФМ.

Котизацијата за натпреварување еднократно се уплатува по добивање на фактурите, а најдоцна до **10.10.2018 година**, на жиро сметка на Одбојкарската Федерација на Македонија бр. 240 010 000 111 045, Депонент Уни Банка АД - Скопје, со назнака за Котизација за ДЛ на ОФМ, за што се известува Канцеларијата на ОФМ.

Екипите кои не ги подмириле обврските кон ОФМ и не ја уплатат котизацијата нема да бидат жребувани за натпреварување во натпреварувачката 2018/2019.

#### Член 6.

Вкупниот нето износ на таксата, за службени лица, по натпревар е:

##### За лига системот:

<b>ПРВА ДЛ – ЖЕНИ</b>	<b>Лига – Прва Фаза натпревари:</b>	<b>5.500,00 денари</b>
<b>ПРВА ДЛ - МАЖИ</b>	Прв судија	1.800,00 денари
	Втор судија	1.800,00 денари
	Делегат – Контролор, Технички - Делегат	1.200,00 денари
	Записничар	500,00 денари
	Ракувач на семафор	200,00 денари

**Забелешка:** Кај Делегатите, разликата до реалната такса на 1 и 2 судија во износ од 600 ден., ја покрива ОФМ. Одлуката ќе се применува за Прва Фаза од Лига натпреварите Жени и Мажи.

<b>ПРВА ДЛ – ЖЕНИ</b>	<b>Лига – Втора Фаза 1 и 2 , 1/4 Куп натпревари:</b>	<b>6.100,00 денари</b>
<b>ПРВА ДЛ – МАЖИ</b>	Прв судија	1.800,00 денари
	Втор судија	1.800,00 денари
	Делегат – Контролор, Технички - Делегат	1.800,00 денари
	Записничар	500,00 денари
	Ракувач на семафор	200,00 денари

**Забелешка:** Одлуката ќе се применува по завршување на Прва Фаза-есенски дел од сезоната, а ќе се потврди на заеднички состанок со прволигашите.

<b>ПРВА ДЛ – ЖЕНИ</b>	<b>PLAY OFF, полуфинале ,финале и Куп 1/2 ,Финале:</b>	<b>6.700,00 денари</b>
<b>ПРВА ДЛ – МАЖИ</b>	Прв судија	2.000,00 денари
	Втор судија	2.000,00 денари
	Делегат – Контролор	2.000,00 денари
	Записничар	500,00 денари
	Ракувач на семафор	200,00 денари

Таксите за службените лица во Државните лиги на ОФМ се плаќаат на трансакциски сметки. По истекот на календарската година Клубовите и Федерацијата се задолжуваат да издадат потврда за платен персонален данок на службените лица.

Патните трошоци на службените лица им се исплатуваат во готово, врз основа на поднесените Признаници, најдоцна **1 час** пред почетокот на натпреварот.

Клубот-домаќин на натпреварот е должен навремено да ги извести службените лица каде им е обезбедено сместување, доколку тоа е потребно (хотел од соодветна категорија).

Корекција на утврдените начела од овој член, во вонредни околности, донесува Комесарот на ОФМ, а на предлог на клубовите и во согласност со ИО на ОФМ.

#### Член 7.

За повреда на Меѓународните одбојкарски правила, Правилникот за натпреварување на ОФМ, Пропозициите за натпреварување на ОФМ за натпреварувачката 2018/2019 година, како и останатите нормативни акти на ОФМ, Комесарот на ОФМ изрекува санкции и тоа:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| а) Непочитување на рокови од административна природа        | 1.000,00 – 3.000,00 ден.  |
| б) Неисполнување на условите во салата и теренот            | 1.000,00 – 5.000,00 ден.  |
| в) Грешки од организациска природа                          | 2.000,00 – 6.000,00 ден.  |
| г) Непрописна опрема на играчите                            | 2.000,00 – 5.000,00 ден.  |
| д) Непочитување на Протоколот за натпреваревар              | 2.000,00 – 5.000,00 ден.  |
| ѓ) Неуредно извршување на финансиските обврски и суспензија | 5.000,00 – 15.000,00 ден. |
- е) Неспортско однесување на навивачите **5.000,00 - 15.000,00** денари и / или – за одговорниот клуб **1 до 3** натпревари играње на свој терен без публика, или забрана за играње на свој терен со можност натпреварите да се закажуваат во места кои се оддалечени најмалку **50 km** од пријавениот терен;
- ж) Пропуси на Судии и Делегати .....**2.000,00 - 6.000,00** денари;
- з) Непримерен и недоличен настап во медиумите .....**5.000,00 -10.000,00** денари;
- с) Непримерно однесување кон членовите на противничката екипа или службените лица **5.000,00 - 15.000,00** денари и
- за виновникот **1 до 3** натпревари забрана на настап;
  - за одговорниот клуб **1 до 3** натпревари забрана на играње на сопствен терен, со можност натпреварите да се закажуваат во места кои се оддалечени најмалку **50 км** од пријавениот терен;
- и) Агресивно однесување на членови на екипа - **10.000,00 до 30.000,00** денари и/или **2 до 4** натпревари забрана на настап на виновникот;
- ј) Загрозување на безбедноста и/или физички напад на членови на службени лица и потешок инцидент на натпреварот **30.000,00 до 50.000,00** денари и/или
- **3 до 6** натпревари забрана за настап на виновникот и
  - за одговорниот клуб **1 до 4** натпревари забрана за играње на сопствен терен, со можност натпреварите да се закажуваат во места кои се оддалечени најмалку **50 км** од пријавениот терен;
- к) Прекин на натпреварот (недоигрување до крај) **10.000,00-30.000,00** денари и/или
- **1 до 12** натпревари забрана за настап на виновникот и
  - за одговорниот клуб **1 до 8** натпревари забрана за играње на сопствен терен, со можност натпреварите да се закажуваат во места кои се оддалечени најмалку **50 км** од пријавениот терен;
- л) За потешки инциденти од предвидените, во претходните алинеи, од овој член одлука донесува ИО на ОФМ, по итна постапка;
- љ) За неправилно и неточно поднесување извештаи од натпреварите – забрана за вршење на должност на службените лица од **1 до 5** натпревари.
- м) За не снимање на натпревар и доставување на нецелосно снимен натпревар 3.000,00 д.**

#### Член 8.

Клубот, кој ќе го предаде натпреварот без играње, односно неоправдано не се појави во закажаното време на теренот, се суспендира по автоматизам.

Санкција за ваков прекршок во текот на лига натпреварувањето е парична казна во износ од **10.000,00 денари**, а во PLAY-OFF-от **30.000,00 денари**, која ја изрекува Комесарот на ОФМ. Клубот може да го одигра натпреварот од следното коло само со доказ дека ја платил напред наведената казна.

Износот на уплатената казна се дели на:

- 50 % за противничката екипа;
- 50 % на Фондот за заеднички трошоци на натпреварувањето.

**Во PLAY-OFF-от дополнителна санкција е автоматско губење на вкупното натпреварување.**

#### **Член 9.**

За секоја доделена санкција на натпреварот, Клубот е должен да уплати во Фондот за заеднички трошоци на натпреварувањето и тоа:

- Казна “**P**” (црвен картон) – **1.000,00 денари** во готово;
- Исклучување “**E**” (црвен и жолт картон во една рака) - **1.500,00 денари** во готово;
- Дисциплинација “**D**” (црвен и жолт картон одвоено - во двете раце) - **2.500,00 денари** во готово.

#### **Член 10.**

ИО на ОФМ има право во текот на натпреварувачката сезона да изврши корекција на таксите за Приговори и Жалби, како и износот на мандатните казни и казнените картони.

#### **Член 11.**

- ❖ ОФМ доделува пехари и медали за Финалистите во Првите државни лиги;
- ❖ ОФМ доделува пехари и медали за Финалистите во Купот на ОФМ;
- ❖ ОФМ доделува пехари и медали за 1 -3 пласирани екипи од Младинските лиги на ОФМ;
- ❖ ОФМ доделува признанија на Клубовите и поединци за “FAIR-PLAY“;
- ❖ ОФМ доделува медали на Судискиот колегиум кој суди на финалните натпревари од Првенството и Купот на ОФМ.

Скопје, 28.09.2018

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ОФМ  
*Зоран Карановиќ*

